

БАРАЊЕ

Јас _____

со МБГ _____ барам **Сава пензиски друштво а.д. Скопје**
(назив на друштвото)

да изврши корекција/ажурирање на следните податоците:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ*	
АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ (ОД ЛИЧНА КАРТА)*	
МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ (ОД ЛИЧНА КАРТА)*	
ПОШТЕНСКИ КОД*	
АДРЕСА ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА	
МЕСТО ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА	
ПОШТЕНСКИ КОД ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА	
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ*	
Е-MAIL АДРЕСА	

Полињата означени со * се **задолжителни** за пополнување.

Изјавувам дека полињата во табелата се точни.

Датум и место

Изјавил

Верификувал _____

(претставник на друштвото)

НИКОГАШ САМИ



РАЗМИСЛУВАЈ ЗЕЛЕНО! ЗАШТИТИ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ИЗБЕРИ ДОСТАВА НА ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ НА ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА

Лични податоци за контакт

ИМЕ	
ПРЕЗИМЕ	
ДАТУМ НА РАЃАЊЕ	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА (Е-МАИЛ)	

Согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Сава пензиско друштво а.д. Скопје е должно редовно најмалку еднаш годишно да доставува писмени известувања до членовите на Сава пензија плус и/или Сава пензиски фонд за работењето и управувањето со пензискиот/те фонд/ови.

Овие известувања, по претходна согласност од членот, наместо во писмена форма може да се доставуваат и во електронска форма на електронска адреса на членот (е-маил).

Изјавувам дека се согласувам Сава пензиско друштво а.д. Скопје да ми ги доставува редовните годишни известувања по електронски пат на мојата електронска адреса

Оваа изјава за согласност можете да ја повлечете во секое време на следната електронска адреса: dpo@sava-penzisko.mk или по пошта до Сава пензиско друштво а.д. Скопје, ул. Мајка Тереза бр.1, 1000 Скопје.

Запознаен/а сум дека имам право да ја повлечам оваа изјава за согласност во секое време, како и дека нејзиното повлекување не влијае на законитоста на обработката, заснована на дадената согласност пред нејзиното повлекување.

Датум

Изјавил

НИКОГАШ САМИ



ИНФОРМИРАЈ СЕ НАВРЕМЕНО И БИДИ ВО ТЕК СО СИТЕ НОВОСТИ ОД САВА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО

Лични податоци за контакт

ИМЕ	
ПРЕЗИМЕ	
ДАТУМ НА РАЃАЊЕ	
*ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА (Е-МАИЛ)	
*АДРЕСА И МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ	
*КОНТАКТ ТЕЛЕФОН	

* Ве молиме внесете податок/податоци за контакт, зависно од начинот на кој преферирате да ве контактираме, а кој ќе го означите подолу.

Изјавувам дека се согласувам Сава пензиско друштво а.д. Скопје да ги обработува моите лични податоци како што се: име и презиме, датум на раѓање, електронска пошта (e-mail), адреса на живеење и телефонски број, за цели на директен маркетинг.

Се согласувам да бидам контактиран на следниов начин:

- електронска пошта (email)
- телефонски број
- пошта
- сите наведени

Оваа изјава за согласност можете да ја повлечете во секое време на следната електронска адреса: dpo@sava-penzisko.mk или по пошта до Сава пензиско друштво а.д. Скопје, ул. Мајка Тереза бр.1, 1000 Скопје.

Запознаен/а сум дека имам право да ја повлечам оваа изјава за согласност во секое време, како и дека нејзиното повлекување не влијае на законитоста на обработката, заснована на дадената согласност пред нејзиното повлекување.

Датум

Изјавил

НИКОГАШ САМИ



Информација за обработка на Вашите лични податоци

Идентитет и контакт на податоците на контролорот:

Назив: Сава пензиско друштво а.д. Скопје
Седиште: ул. Мајка Тереза бр.1, 1000 Скопје
e-mail: kontakt@sava-penzisko.mk

Контакт податоци за офицерот за заштита на лични податоци:

Име и Презиме: Сашо Андоновски
Телефонски број: +389 25100 265
e-mail: s.andonovski@sava-penzisko.mk

Нашата визија за заштита на личните податоци

Сава пензиско друштво а.д. Скопје е контролор на лични податоци кој ја заслужува Вашата доверба бидејќи целосно ја почитува приватноста и заштитата на личните податоци.

Сава пензиско друштво а.д. Скопје во својство на контролор на личните податоци врши обработка (собирање, евидентирање, организирање, чување итн.) на лични податоци на своите членови, нивните законски застапници или полномошници во согласност со одредбите на Законот за заштита на лични податоци и другите соодветни позитивни законски прописи, применувајќи соодветни технички и организациски мерки за обезбедување на безбедност на обработката на личните податоци.

Цели и правен основ за обработка на Вашите лични податоци

Врз основа на Изјавата за согласност за обработка на лични податоци:

- Сава пензиско друштво а.д. Скопје ги обработуваат Вашите: име и презиме, датум на раѓање, електронска пошта (е-маил), адреса на живеење и телефонски број – за доставување на редовни годишни известувања по електронски пат и за цели на директен маркетинг.

Правен основ за обработка на Вашите лични податоци за целите наведени погоре е Вашата согласност за секоја одделна цел, преку одбирање на соодветната опција за согласност.

Рокови на чување на Вашите лични податоци

Вашето име и презиме, електронска пошта (е-маил), адреса на живеење и телефонски број кои се обработуваат од страна на Сава пензиско друштво а.д. Скопје за доставување на редовни годишни известувања по електронски пат и за цели на директен маркетинг ќе се обработуваат и чуваат се до повлекување на Вашата согласност за нивна обработка за наведените цели.

Кои се Вашите права?

Со цел да ги остварите Вашите права кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци (право на пристап, корекција, бришење, ограничување на обработката на Вашите лични податоци, приговор и преносливост), упатете барање на електронската адреса на офицерот за заштита на лични податоци: s.andonovski@sava-penzisko.mk. На истата електронска адреса можете да се обратите во врска со сите Ваши прашања поврзани со обработката на Вашите лични податоци.

Доколку сметате дека обработката на Вашите лични податоци за цели на директен маркетинг, не е во согласност со одредбите на Законот за заштита на личните податоци, или пак сметате дека е повредено некое Ваше право за заштита на личните податоци, имате право да поднесете барање за утврдување на прекршување на прописите за заштита на личните податоци пред Агенцијата за заштита на личните податоци како надлежен орган за вршење на надзор над законитоста на преземените активности при обработката на личните податоци на територијата на Република Северна Македонија.

НИКОГАШ САМИ

